

ОПШТИ УСЛОВИ НА ПРОМОТИВНАТА АКЦИЈА “НВО GO promo”

1. Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss (во понатамошниот текст како: Самсунг) организира промотивна акција на Самсунг QLED телевизори во склоп на која Самсунг на купувачите на телевизори ќе им подари ваучер HBO GO, како што се подетално опишани во понатамошните одредби на овие Услови, сè до исполнувањето на претпоставките и условите одредени во Општите =услови на промотивната акција (во понатамошниот текст како: овие Услови)

Сите купувачи на Самсунг QLED телевизори кои ги набавиле во периодот од 02.07.2020 па сè додека има залиха, но не подоцна од 16.08.2020 година., имаат право на подарок согласно овие Услови.

Купувачите го добиваат следниот подарок:

- UHD T8***: ваучер за 6 месеци користење на HBO GO
- QLED Q60/Q65/Q70/Q75: ваучер за 9 месеци користење на HBO GO
- QLED Q80/Q85/Q90/Q95/8K: ваучер за 12 месеци користење на HBO GO

Во точка 7 од овие Услови на работењето, е определена листа на модели и модел-кодови на Самсунг телевизори кои се предмет на оваа промотивна акција.

Бројот на подароци е ограничен и ќе биде доставен до потрошувачите кои ќе се пријават сè додека има нивна залиха.

Напомена: Оваа промотивна акција е наменета исклучиво за физички лица. Правни субјекти немаат право на учество во промотивната акција.

За активација на HBO GO ваучерот потребна е кредитна картичка. Во текот на периодот на користење никаква сума нема да биде наплатена. Доколку сакате да продолжите со користење на услугата HBO GO по истекот на периодот на користење секој следен месец од вашата банкарска картичка која сте ја внеле при регистрација ќе биде наплатувана месечна претплата во износ од 5,99 евра (приближно 368 денари во зависност од курсот на денот на наплата) т.е во согласност со условите на компанијата HBO. Доколку не сакате да продолжите со користење на услугата HBO GO потребно е навремено да го одјавите статусот на корисник на услугите на компанијата HBO во согласност со Општите услови на компанијата HBO. Општите услови на компанијата HBO може да ги најдете на следниот линк <https://hbogo.mk/terms-and-conditions-direct-subscription>

Ваучерот може да го искористите т.е активацијата на HBO GO услугата може да ја направите најдоцна до 30.9.2020 Активацијата се прави на страницата на HBO GO на следниот линк <https://hbogo.mk/samsung>

Лица постари од 18 години кои постојано живеат на територијата на Северна Македонија имаат право да користат ваучери HBO GO, под услов да не биле корисници на услугата HBO GO во претходните 12 месеци и да ги прифаќаат Општите услови на промотивната акција.

2. ЦЕЛ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА УРЕДОТ

Купувачите кои набавиле Самсунг QLED телевизор определен во точка 7 од овие Услови исклучиво во периодот одреден во точка 1 од овие Услови, ќе треба да бидат пријавени заради учество во оваа промотивна акција со испраќање на е-mail на адресата ce.promotion@samsung.com, согласно постапката опишана во точка 4 од овие Општи

Услови. Пријавувањето ќе може да се направи во период од две неделисметано од датумот на набавка.

Во случај на исполнување на условите наведени во точка 1 на овие Услови и успешно пријавување, купувачите имаат право на подарок кој е одреден во точка 1 од овие Услови сè додека **има залиха на подароците**. Потврдата за успешно пријавување заедно со подарокот ќе биде доставен на e-mail адресата на купувачот. Подарокот ќе биде доставен до купувачите на нивната e-mail адреса во рок од 14 работни дена сметано од денот на успешното спроведеното пријавување.

3. УСЛОВИ НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Право да се пријават и да учествуваат на оваа промотивна акција, согласно одредбите од овие Услови имаат оние купувачи кои на територија на Република Северна Македонија набавиле Самсунг QLED телевизор со модел кодот кој е специфициран во точка 7 од овие Услови единствено од понатаму наведените овластени Самсунг партнери:

- Comtrade Distribution d.o.o. и неговите партнери
- НЕПТУН МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје
- Сетек доо
- Техномаркет доо

4. ПОСТАПКА НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА УРЕДОТ

Со цел купувачот на Самсунг QLED телевизор да може да биде дел од оваа промотивна акција и да го искористи правото на добивање подарок кое е споменато во точка 1 од овие Услови, потребно е купувачот да се пријави во согласност со одредбите на овие Услови.

Постапката на пријавување подразбира доставување на лични податоци на купувачот кои се потребни/неопходни за успешно пријавување и за утврдување подобност за учество во промотивната акција. Личните податоци на потрошувачот кои се прибираат вклучуваат: име, презиме, e-mail адреса на купувачот примерок од скенирана фискална сметка од местото на продажба заради потврдување на пријавувањето.

Дополнително на погореспоменатите лични податоци, за успешно пријавување, купувачот треба исто така да му го достави на Самсунг следниот податок:

- модел и сериски број на уредот.

Со испраќање на e-mail порака на e-mail адресата наведена во точка 2 од овие Услови, купувачот ги поднесува неговите или нејзините податоци до Самсунг. Самсунг ќе провери дали податоците за набавката соодветствуваат со условите наведени во точка 1 од овие Услови и дали останатите одредби содржани во овие Услови се исполнети. Со испраќање на e-mail порака, купувачот исто така дава своја изречна согласност за примена на овие Услови и за собирање и обработка на неговите или нејзините лични податоци во согласност со одредбите на овие Услови.

Доколку датумот на набавка соодветствува со овие Услови и ако останатите услови кои се одредени овде се исполнети, подарокот спомнат во точка 1 од овие Услови ќе биде доставен до купувачот на неговата e-mail адреса во рок од 8 работни дена од моментот на успешно спроведеното пријавување, за што купувачот ќе биде известен преку и-мејл порака испратена на мејл адресата која била дадена при пријавувањето.

5. КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Личните податоци на купувачите кои ги поднеле своите податоци до Самсунг согласно овие Услови ќе бидат собрани и обработени во согласност со Политиката за приватност и заштита на личните податоци на Самсунг и со овие Услови, како и во согласност со релевантните прописи за заштита на личните податоци на Република Северна Македонија.

Причината за собирање и обработка на Личните Податоци ќе биде единствено за целите на одредување на подобност за учество во промотивната акција „HBO GO promo“ и за доставување на Подарокот доколку купувачот остварил право на истиот.

Личните податоци на купувачите кои ќе бидат собрани за промотивната акција ќе им бидат достапни на следниве субјекти:

- Самсунг Електроникс Австрија ГмбХ, Австрија, Виена, Praterstrasse 31/14 Obergeschoss во својство на контролор за собирање на лични податоци.
- **HBO Europe s.r.o.**, Praha 7, Jankovcova 1037/49, Postcode: 170 00, Czech Republic во својство на обработувач на лични податоци.

Контролорот на лични податоци и обработувачот на личните податоци ќе постапуваат со собраните лични податоци во согласност со Политиката за приватност и заштита на личните податоци на Самсунг, како и во согласност со релевантните прописи на Република Северна Македонија и нема да ги пренесуваат на трети страни.

Собирањето на личните податоци за оваа промотивна акција е доброволно. Доколку купувачот одлучи да не ги сподели неговите или нејзините лични податоци со Самсунг, тогаш купувачот нема да може да учествува во промотивната акција.

По барање на учесниците, Контролорот на Личните Податоци ќе ги дополни, ажирира и избрише Личните Податоци доколку податоците се нецелосни, неточни или погрешни и доколку нивната обработка не е во согласност со закон или за целите на собирањето на податоците. За повеќе информации прочитајте ја нашата Политика за приватност или контактирајте не на <https://www.samsung.com/mk/info/privacy/>

Во случај кога некој од учесниците е убеден дека со обработката на неговите лични податоци е повредена неговата приватност, тој може да го контактира Контролорот на личните податоци или Дирекцијата за заштита на лични податоци и да побара објаснување.

Личните податоци ќе бидат чувани колку што е потребно за да се исполни целта за нивното собирање, а во никој случај нема да бидат чувани подолго од 18 месеци од денот на нивното собирање.

6. ПРАВОТО НА ПРОМЕНА НА УСЛОВИТЕ НА ПРОМОТИВНА АКЦИЈАТА

Самсунг го задржува правото, во било кое време, врз основа на разумни основи, да ги промени овие Услови, со обврска да ги соопшти без задоцнување. Доколку овие промени се однесуваат на промена на условите за употреба на лични податоци, Самсунг ќе побара согласност од потрошувачите кои ги споделиле своите лични податоци со Самсунг заради промотивната акција

7. ЛИСТА НА МОДЕЛИ КОИ СЕ ПРЕДМЕТ НА ОВАА ПРОМОТИВНА АКЦИЈА

Model Code	Trajanje HBO GO vaučera
QE85Q950TSTXXH	12 meseci
QE75Q950TSTXXH	12 meseci
QE65Q950TSTXXH	12 meseci
QE82Q800TATXXH	12 meseci
QE75Q800TATXXH	12 meseci
QE65Q800TATXXH	12 meseci
QE85Q95TATXXH	12 meseci
QE75Q95TATXXH	12 meseci

QE65Q95TATXXH	12 meseci
QE55Q95TATXXH	12 meseci
QE85Q80TATXXH	12 meseci
QE75Q80TATXXH	12 meseci
QE65Q80TATXXH	12 meseci
QE55Q80TATXXH	12 meseci
QE49Q80TATXXH	12 meseci
QE75Q75TATXXH	9 meseci
QE65Q75TATXXH	9 meseci
QE55Q75TATXXH	9 meseci
QE85Q70TATXXH	9 meseci
QE75Q70TATXXH	9 meseci
QE65Q70TATXXH	9 meseci
QE55Q70TATXXH	9 meseci
QE75Q65TAUXXH	9 meseci
QE65Q65TAUXXH	9 meseci
QE55Q65TAUXXH	9 meseci
QE50Q65TAUXXH	9 meseci
QE43Q65TAUXXH	9 meseci
QE85Q60TAUXXH	9 meseci
QE75Q60TAUXXH	9 meseci
QE65Q60TAUXXH	9 meseci
QE58Q60TAUXXH	9 meseci
QE55Q60TAUXXH	9 meseci
QE50Q60TAUXXH	9 meseci
QE43Q60TAUXXH	9 meseci
QE55Q950RBTXXH	12 meseci
QE65Q900RATXXH	12 meseci
QE65Q950RBTXXH	12 meseci
QE75Q900RATXXH	12 meseci
QE75Q950RBTXXH	12 meseci
QE82Q950RBTXXH	12 meseci
QE85Q900RATXXH	12 meseci
QE98Q950RBTXXH	12 meseci
QE43Q60RATXXH	9 meseci
QE49Q60RATXXH	9 meseci
QE49Q65RATXXH	9 meseci
QE55Q60RATXXH	9 meseci
QE55Q65RATXXH	9 meseci
QE55Q70RATXXH	9 meseci
QE55Q80RATXXH	12 meseci

QE55Q85RATXXH	12 meseci
QE55Q90RATXXH	12 meseci
QE65Q60RATXXH	9 meseci
QE65Q65RATXXH	9 meseci
QE65Q70RATXXH	9 meseci
QE65Q80RATXXH	12 meseci
QE65Q85RATXXH	12 meseci
QE65Q90RATXXH	12 meseci
QE75Q60RATXXH	9 meseci
QE75Q70RATXXH	9 meseci
QE75Q85RATXXH	12 meseci
QE75Q90RATXXH	12 meseci
QE82Q60RATXXH	9 meseci
QE82Q70RATXXH	9 meseci
UE50TU8512UXXH	6 meseci
UE43TU8512UXXH	6 meseci
UE65TU8502UXXH	6 meseci
UE55TU8502UXXH	6 meseci
UE50TU8502UXXH	6 meseci
UE43TU8502UXXH	6 meseci
UE82TU8072UXXH	6 meseci
UE75TU8072UXXH	6 meseci
UE65TU8072UXXH	6 meseci
UE55TU8072UXXH	6 meseci
UE50TU8072UXXH	6 meseci
UE43TU8072UXXH	6 meseci
UE82TU8002KXXH	6 meseci
UE75TU8002KXXH	6 meseci
UE65TU8002KXXH	6 meseci
UE55TU8002KXXH	6 meseci
UE50TU8002KXXH	6 meseci
UE43TU8002KXXH	6 meseci